



Здружение Конект, Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022 година и

Извештај на независните ревизори

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Биланс на приходи и расходи	3
- Биланс на состојба	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:
Раководството на
Здружение Конект, Скопје

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Здружение Конект, Скопје (во понатамошниот текст Здружение), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2022 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешна контрола на Здружението.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да изразиме ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:
Раководството на
Здружение Конект, Скопје

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

А&БА Грууп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин



15 мај 2023

Управител

Дарко Калин

Здружение Конект, Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
За годината која завршува на 31 декември 2022 и 2021
Во илјади денари

	Белешка	2022	2021
Приходи од чланарини и донации	4	15.620	10.125
Приходи од финансирање	5	252	275
Останати приходи	6	165	237
Вишок на приходи од претходни години		11.366	10.502
		27.403	21.139
Материјални расходи	7	2.280	1.947
Оперативни расходи	8	6.895	4.126
Трошоци за вработени	9	4.745	3.430
Капитални трошоци	10	48	24
Негативни курсни разлики	11	222	11
		14.190	9.538
Вишок на приходи над расходи пред оданочување		13.213	11.601
Данок на добивка		-	-
Вишок на приходи над расходи по оданочување		13.213	11.601

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Здружението и потпишани во негово име од:


Никица Кусникова
 Извршен директор



БИЛАНС НА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2022 и 2021
Во илјади денари

	Белешка	2022	2021
СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Опрема и мебел	12	155	147
Нематеријални средства	12	14	34
Вкупно нетековни средства		169	181
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	13	13.357	9.126
Побарувања од работење	14	-	2.781
Останати побарувања	15	2	2
АВР	16	15	26
Вкупно тековни средства		13.374	11.935
Вкупно средства		13.543	12.116
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД			
ДЕЛОВЕН ФОНД			
Деловен фонд		169	181
Резерви		-	-
Вишок на приходи над расходи		13.213	11.601
Вкупно капитал	17	13.382	11.782
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Обврски спрема добавувачите	18	-	332
Останати обврски	19	-	2
ПВР	20	161	-
Вкупно тековни обврски		161	334
Вкупно обврски и деловен фонд		13.543	12.116

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА
За годината која завршува на 31 декември 2022 и 31 декември 2021
Во илјади денари

	Деловен фонд	Резерви	Вишок на приходи над расходи	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2021	205	-	10.502	10.707
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен	-	-	(10.502)	(10.502)
Набавки на основни средства	24	-	-	24
Ревалоризација на средства	63	-	-	63
Амортизација	(70)	-	-	(70)
Ревалоризација на амортизација	(41)	-	-	(41)
Вишок на приходи над расходи	-	-	11.601	11.601
Состојба на 31 декември 2021	181	-	11.601	11.782
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен	-	-	(11.601)	(11.601)
Набавки на основни средства	48	-	-	48
Ревалоризација на средства	98	-	-	98
Амортизација	(80)	-	-	(80)
Ревалоризација на амортизација	(78)	-	-	(78)
Вишок на приходи над расходи	-	-	13.213	13.213
Состојба на 31 декември 2022	169	-	13.213	13.382

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Здружението Конект – Скопје е основано на 23.05.2008 година според Законот на граѓански асоцијации и фондации (Службен Весник на РМ бр.31/98). Здружението Конект – Скопје е регистрирана во регистарот на Здруженија на граѓани и Фондации под број 6366996. Здружението работи согласно Законот за Здруженија и Фондации и Статутот. Согласно наведеното, Здружението е невладино, неполитичко и непрофитно здружение на граѓани.

Мисијата на Конект е поттикнување и промовирање на приватното донирање и општествената одговорност насочено кон ефективен и долгорочен развој на Македонија.

Конект се стреми да биде клучната алка за поврзување на донаторите со граѓанскиот сектор за создавање на позитивно влијание во општеството. Конект им овозможува на конституентите да ги реализираат своите визии за промените кои сакаат да ги видат во своите заедници.

Како единствена организација која сеопфатно и посветено ја третира оваа општествено значајна тема, Конект овозможува:

- Поддршка на компаниите во развој на одговорен бизнис и стратешко инвестирање во заедницата;
- Развивање на паметна и обмислена индивидуална и семејна филантропија;
- Поддршка при градење на долгорочни партнерства помеѓу ГО, граѓаните и компаниите;
- Овозможување позитивна околина за филантропија и општествената одговорност (ООП) во насока на постигнување вистинска општествена промена.

Седиштето на Здружението е лоцирано во Скопје, на ул. Владимир Полежиновски бр. 19/1-6, 1000 Скопје. Просечен број на вработени во 2022 е 5 лица (2021 – 5 лица).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Функционална и известувачка валута на Здружението е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи на Здружението се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3.1 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.2 Материјални и нематеријални средства

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат средствата што се држат за остварување на дејноста, и се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Здружението се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата). Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

3.3 Амортизација

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Годишни стапки на амортизација кои ги применува Здружението изнесуваат: 10-20% за опрема, 12% за мебел и 20% за софтвер.

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)**3.4 Признавање на приходи и расходи**

Критериумите за признавање на приходи и расходи во Здружението се засновани врз сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции како што следи:

- Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи доколку се определени во однос на вредност. Приходите се расположливи кога се генерирани и настанати во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов истите да се однесуваат на пресметковниот период и се користат за покривање на обврските за соодветниот пресметковен период.
- Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов поврзаните обврски да се настанати во тој пресметковен период.

3.5 Данок на добивка**(а) Тековен данок на добивка**

Тековниот данок на добивка ја преставува пресметаната и исплатена сума согласно Законот за Данок на Добивка во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа во износ од 1% на вкупниот приход од остварена стопанска дејност на разликата од остварени приходи над 1 милион денари (2021 година: 1% на вкупниот приход од остварена стопанска дејност на разликата од остварени приходи над 1 милион денари).

(б) Одложен данок

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и обврските во финансиските извештаји и нивните тековни износи согласно регулативите. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.6 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2022	31 декември 2021
1 УСД	57,6535 денари	54,3736 денари
1 ЕУР	61,4932 денари	61,6270 денари

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ И ДОНАЦИИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од донации	15.620	9.964
Приходи од чланарини	-	136
Приходи од стипендии	-	25
Вкупно	<u>15.620</u>	<u>10.125</u>

Во текот на 2022 година остварени се приходи од следните донатори:

	<u>2022</u>
US DEPARTMENT OF STATE GFSC (Проект на УСАИД “Партнерства за донирање”)	9.359
IST VEST (Институт за менаџмент)	2.454
Македонски Центар за Меѓународна соработка (проект „Институционален грант на Цивика мобилитас, МЦМС“)	1.306
STICHING HUMAN SECURITY COLLECTION (Под-грант од програмата на ГИЗ за Западен Балкан, спроведуван од Конект и Human Security Collective, дел од глобалната програма за справување со недозволените финансиски текови (GIZ Global Program Combating Illicit Financial Flows)	1.157
PD-BIDE (Техничка и интегрирана заштита на лични податоци - градење инклузивен дигитален екосистем)	617
GIZ GMBH-SUPPORT (проект „SDG's Partnerships - Leave no one behind, Republic of North Macedonia“)	151
Останати донации од правни лица	169
Останати донации од физички лица	407
Вкупно	<u>15.620</u>

5. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи по основ на камати и курсни разлики	252	275
Вкупно	<u>252</u>	<u>275</u>

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Сопствени приходи	83	161
Приходи од субвенционирани придонеси за плата	60	-
Други приходи	22	76
Вкупно	<u>165</u>	<u>237</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошени материјали	132	189
Потрошена вода, ел енергија, телефон	32	47
Инвестиционо одржување на средства	259	100
Останати услуги	921	763
Транспортни услуги	235	92
Реклама и пропаганда	213	92
Наемнина	478	585
Други материјални расходи	10	8
Вкупно	<u>2.280</u>	<u>1.947</u>

8. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Интелектуални услуги	1.201	3.412
Провизија	68	60
Дневници за службени патувања и патни трошоци	171	99
Чланарини	25	25
Останати расходи	-	11
Останати трошоци за вработените	18	-
Пренесени средства	4.961	105
Помошти, донации и други давања на субјекти	404	414
Осигурување	7	-
Други даноци и придонеси од приходи	40	-
Вкупно	<u>6.895</u>	<u>4.126</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Бруто плати	4.745	3.430
Вкупно	<u>4.745</u>	<u>3.430</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Опрема	37	24
Мебел	11	-
Вкупно	<u>48</u>	<u>24</u>

11. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Негативни курсни разлики	222	11
Вкупно	<u>222</u>	<u>11</u>

12. ОПРЕМА, МЕБЕЛ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Опрема</u>	<u>Мебел</u>	<u>Вкупно</u>	<u>Софтвер</u>
НАБАВНА ВРЕДНОСТ				
Состојба на 01.01.2021	288	23	311	99
Набавки	24	-	24	-
Ревалоризација	48	-	48	14
Состојба на 31.12.2021	360	23	383	113
Набавки	37	11	48	-
Ревалоризација	76	-	76	23
Состојба на 31.12.2022	473	34	507	136
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ				
Состојба на 01.01.2021	141	15	156	49
Амортизација	49	-	49	20
Ревалоризација	31	-	31	10
Состојба на 31.12.2021	221	15	236	79
Амортизација	57	1	58	23
Ревалоризација	58	-	58	20
Состојба на 31.12.2022	336	16	352	122
Сметководствена вредност				
Состојба на 31.12.2021	139	8	147	34
Состојба на 31.12.2022	137	18	155	14

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Жиро сметки	4.363	1.129
Благајна	20	2
Девизни сметки	8.974	7.995
Вкупно	<u>13.357</u>	<u>9.126</u>

14. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕТО

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања во земјата	-	2.781
Вкупно	<u>-</u>	<u>2.781</u>

15. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од добивката	2	2
Вкупно	<u>2</u>	<u>2</u>

16. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Однапред платени трошоци	15	26
Вкупно	<u>15</u>	<u>26</u>

17. ДЕЛОВЕН ФОНД

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Деловен фонд	169	181
Резерви	-	-
Вишок на приходи над расходи	13.213	11.601
Вкупно	<u>13.382</u>	<u>11.782</u>

Промените на Деловниот фонд се презентирани во Извештајот за промена на извори на средства на страна 5.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	-	37
Обврски кон добавувачи во странство	-	295
Вкупно	-	332

19. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за даноци и придонеси од добивка	-	2
Вкупно	-	2

20. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Разграничени приходи од сопствена дејност	161	-
Вкупно	161	-

21. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ

Заклучно со 31 Декември 2022 година Здружението нема вонбилансна изложеност.

22. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2022 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.